

"Овој ноември ќе одбележи победа не само за нас Албанците, туку за сите граѓани на Македонија. Треба да се поздрави смелоста, треба да се поздрават сите иницијативи кои се преземени досега, како од претходните институции, така и од сегашните. Ја поздравувам и храброста на претседателот на македонското Собрание, Љубиша Георгиевски, за неговото присуство на Свечената академија во МНТ и овде на откривањето на споменикот. Скендербег им припаѓа на сите европски вредности", истакна Али Ахмети.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



СПИКЕРОТ НА СОБРАНИЕТО, ЉУБИША ГЕОРГИЕВСКИ БЕШЕ ВО ВИП ЛОЖАТА НА МНТ, ЗАЕДНО СО АМЕРИКАНСКАТА АМБАСАДОРКА ЦИЛИЈАН МИЛОВАНОВИЧ

# КОНТРОВЕРЗИ И Д НА КРАДЕЊЕТ ЗА ИСКЕН

На 28 ноември, денот на албанското знаме, во Скопје, со помпезност беше откриен т.н. споменик на Герѓ Кастриот - Скендербег, кој Албанците во Македонија го прославија со чест и со излив на задоволство, иако неговата историска важност не може да се мери со значењето на македонскиот јунак Ѓорѓија Кастриот - Искендер, Вториот Александар Македонски, кој е забораен од македонските политичари, а кои сепак најдоа време за да се појават на оваа манифестација.

Инаку, на почетокот од манифестацијата, градоначалникот Меџити го повика Ахмети со зборовите: "Команданте, аманетот со кој ме обврзавте да го донесам Скендербег тука, го остварив и го поставив на ова место".

"Почитувани браќа и сестри, почитувани претставници од државните институции, претставници на меѓународната дипломатија, почитувани браќа кои сте дојдени од Косово и од Албанија, сакам да ви се заблагодарам за почитта која ни ја направивте. Ние Албанците од Македонија, прв пат славиме сите заедно, од Струга до Куманово, од Дебар и Битола, Скопје, Тетово. Тука прв пат сите сме собрани да славиме заедно со нашиот херој овде, и на Балканот во Европа, со Герѓ Кастриот - Скендербег", изјави Али Ахмети.

"Наша и ваша гордост е ние во нашиот град да го имаме Скендербег. По овој повод ви се заблагодарувам на сите вас од каде и да сте дојдени. Им се заблагодарувам и на нашите пријатели од меѓународната заедница. Дозволете ми на овој голем и историски ден за албанскиот народ да им се заблагодарам и на поранешниот генерален секретар на НАТО, Џорџ Робертсон, амбасадорите Батлер, Бигман, Сери, Фејт, командантите на НАТО-силите за Европа, нашите пријатели Николас Барнс, Џејмс Пердју и Солана, Лене и на другите од Вашингтон и од Брисел, како и на нивните наследници кои сега се тука", рече Ахмети.

"Овој ноември ќе одбележи победа не само за нас Албанците, туку за сите граѓани на Македонија. Треба да се поздрави смелоста, треба да се поздрават сите иницијативи кои се преземени досега, како од претходните институции, така и од сегашните. Ја поздравувам и храброста на претседателот на македонското Собрание, Љубиша Георгиевски, за неговото присуство на Свечената

академија во МНТ и овде на откривањето на споменикот. Скендербег им припаѓа на сите европски вредности", истакна Ахмети.

На денешната свеченост меѓу многубројните присутни беа потпретседателката на Владата на РМ, Габриела Коневска-Трајковска, министерот за финансии, Трајко Славевски, пратеници и други личности.

Инаку, откривањето на споменикот на т.н. Скендербег почна со свечена академија, која се одржа во МНТ. На неа говореше и претседателот на Собранието на РМ, Љубиша Георгиевски.

"Ние денес се собравме во МНТ, во срцето на Македонија, за да го поздравиме поставувањето на споменикот Ѓорѓија Кастриот, како Скендербег, сеалбански, но и себалкански легендарен јунак, да го поздравиме неговиот строг поглед и под тој истиот поглед да си кажеме по некоја сериозна и понекогаш и горка вистина. Но, како илјач, како лек, а не како отров. Но, и покрај сите контроверзи кои го следеа неговиот споменик на патот до Скопје, се собрав-



"ЛЕГЕНДАРНИОТ ФАЗЛИ ВЕЛИУ" УЖИВАШЕ  
ВО ЛОВОРИКИТЕ КОИ МУ ГИ НАПРАВИЈА  
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ВМРО-ДПМНЕ

# ОДВОРУВАЊА НА ЧИНОТ О НА СПОМЕНИКОТ ДЕР ВО СКОПЈЕ



ПРЕД ПЛАТОТО НА СТОКОВНАТА КУЌА "ИЛИНДЕН"  
БЕА ИСТИТЕ ВИСОКИ ГОСТИ, КОИ БЕА ВО БЛИЗИНА НА  
ПАРТНЕРИТЕ НА ДУИ, КОИ ИМ ПРАВЕА ДРУШТВО НА  
АМБАСАДОРИТЕ ВО СКОПЈЕ

ме. Тој денес ја става во искушение не само нашата мудрост, туку и нашата храброст, но така и ни доликува штом се работи за спомен на еден мудар и храбар човек, кој се борел за европски вредности", изјави Георгиевски, додавајќи дека Македонија е клучот за смирувањето на Европа.

"Драги пријатели, се собравме овде, во срцето на Македонија, за да ѝ порачаме на Европа дека таа нема право да се смета за помирна, смирена во себе и со себе, сè додека не се помири овде на Балканот, а особено во неговиот клуч Македонија. Многу ќе речат дека сме слаби, но тешко на оној кој ќе изуми дека силината на мудроста е вечна, а силата на оружјето е минлива. И нема ништо полошо од војната, дека војната е најголемото зло на човештвото и оној кој ја наметнува е најголемиот злосторник", истакна спикерот на Собранието, потенцирајќи дека овој ден означува мал пресврт во политичката констелација во Македонија, "всушност денес сеалбански и семакедонски 'Скендербег', утре семакедонски и сеалбански Александар Велики".